



## Детали

Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија во рамки на ИПА проектот „Активација на ранливи групи на пазарот на трудот“ финансиран од Европската Унија, а врз основа на Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2020г. усвоен од Владата на Република Северна Македонија, за мерката **2.1 Субвенционирање на плати**, на ден 10.09.2020 година, објавува

### ЈАВЕН ПОВИК/ИЗВЕСТУВАЊЕ

ДО

работодавачи

за вклучување во мерката **Субвенционирање на плати**

**за вработување на корисници на гарантирана минималена помош**

Се повикуваат заинтересираните микро, мали и средни фирми, социјални претпријатија и граѓански (непрофитни) организации што се занимаваат со економска активност при вршење на својата дејност, нови претпријатија основани преку Програмата за Самовработување во 2019 година, кои имаат потреба за вработување на соодветни лица, да се пријават во работните клубови на Центрите за вработување на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија.

Програмата не вклучува работодавачи од државни, јавни институции, единици на локална самоуправа и Градот Скопје.

Право на учество ќе имаат **работодавачи** кои ги исполнуваат следните критериуми:

- вкупниот број на работници на денот на аплицирање и пред реализацијата на поддршката да не биде понизок од просечниот број на вработени лица на неопределено време во претходната календарска година, освен ако причините за намалување на бројот на вработени лица на неопределено време се поради прекин на работниот однос поради отказ од работникот, остварување на право на пензија, смрт, неспособност за работа, а не како резултат на деловни причини.
- ги имаат подмирено сите обврски по основ на исплатени плати и придонеси од задолжително социјално осигурување;
- немаат финансиска загуба во претходната година;
- имаат најмалку едно вработено лице на неопределено време, со исклучок на граѓанските организации кои во моментот на аплицирање немаат вработено лице.

Огласот е наменет за работодавачи кои ќе вработат лица корисници на гарантирана минимална помош. Бројот на лица корисници на гарантирана минимална помош, кои работодавачот може да ги вработи преку програмата 2.1 Субвенционирање на плати, е неограничен.

За работодавач што има едно вработено лице, граѓанските организации кои немаат ниту едно вработено лице и правните субјекти формирани по **01.07.2019** година, максималниот број на поддржани вработувања на лица корисници на гарантирана минимална изнесува едно лице. За вработување на едно лице корисник на гарантирана минимална помош, работодавачот ќе биде финансиски поддржан од АВРСМ и ИПА проектот во износ од **19.000,00** денари месечно, за период од **12 месеци** по вработено лице, а е корисник на гарантирана минимална помош. Работодавачот може на работникот да му исплати и повисока бруто плата од субвенциониранит износ.

Работодавачот е должен да го задржи лицето корисник на гарантирана минимална помош во работен однос во вкупен период од **18 месеци**, за 12 месеци субвенционирање. Условите, правата и обврските ќе бидат уредени со склучување на договор за субвенционирано вработување помеѓу Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, работодавачите и кандидатите. Заинтересираните работодавачи можат да аплицираат с? до исполнување на предвидениот опфат на корисници, односно до искористување на ИПА средствата наменети за оваа мерка, до исполнување на предвидениот број на корисници на гарантирана минимална помош. Детални информации можат да се добијат во работните клубови на 30-те Центри за вработување на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, во ИПА канцеларијата на проектот на [zoja.tarevska@av.gov.mk](mailto:zoja.tarevska@av.gov.mk) и веб страницата на АВРСМ [www.av.gov.mk](http://www.av.gov.mk).